



## Рижото болоњезе

Фичо повторно ќе прави брз ручек од само 3 состојки, рижото со вкус на болоњезе.



Вид на оброк: **Ручек**  
Комплексност: **Лесно**  
Број на лица: **4 лица**  
Време на подготовка: **до 30 минути**

### Состојки:

- 1 шолја ориз
- Фант за болоњезе
- Половина китка магдонос

### Чекор 1

Во сад на оган ставете вода да зоврие.

Кога водата ќе почне да врие додадете го оризот.

За овој рецепт пожелно е да се користи ориз со долго зрно.

### Чекор 2

Кога оризот ќе биде при крај, во сад за сос ставете вода и оставете да зоврие.

Кога водата ќе почне да врие додадете го Фантот за сос за болоњезе.

Мешајте додека да ја добиете потребната густина.

### Чекор 3

Исцедете го оризот и прелејте го со сосот. Додадете сецкан магдонос и убаво измешајте.

### Чекор 4

Сервирајте!

### Совет

Ако користите обичен ориз, пред варење измијте го убаво со вода.



**Користени производи:**



**Касерола**



**Сад за сос**



Ти благодариме што си дел од МоиРецепти заедницата.  
Испрати го твојот омилен рецепт на [www.moirecepti.mk](http://www.moirecepti.mk)